

голем број учесници за поведување на дискусија која беше мошне отворена и конструктивна. На крајот врз база на изнесени-те најнови резултати од страна на југословенските и чехословачките истражувачи во проучувањето на мошне значајните проблеми од проблематиката за која стануваше збор, можеме слободно да заклучиме дека овој симпозиум беше на високо научно ниво и дека во потполност ги даде очекуваните резултати.

Со оглед на важноста на разгледуваната проблематика комисијата се согласи материјалите од симпозиумот да бидат изда-

дени во посебен зборник, а својата XIII седница да ја одржи во Прага во септември или октомври 1979 година.

Дел од учесниците на 7 октомври 1978 година ги разгледуваа позначајните споменици на град Скопје, а на 8 и 9 октомври изведоа екскурзија низ СРМ. Во текот на екскурзијата беа посетени и разгледани историските локалитети: Стоби, Алејата на непобедените во Прилеп, Хераклеа во Битола, како и бројни културно-уметнички споменици во Охрид.

Нада ЈУРКОВА

НАУЧЕН СОБИР

„КУМАНОВО И КУМАНОВСКО ВО НОВ 1941—1942 ГОДИНА“

Во организација на Општинскиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ — Куманово, на 12, 13 и 14 декември 1978 година во Куманово се одржа научен собир на тема „Куманово и Кумановско во НОВ 1941—1942 година“.

Од името на Организациониот одбор собирот го отвори а потоа и го поздравил претседателот на Организациониот одбор Мара Нацева, пожелувајќи му успешна и плодна работа.

Во текот на тридневната работа на научниот собир беа поднесени 45 реферати и соопштенија од четириесетина автори, чија главна преокупација се состоеше во осветлувањето на објективната вистина на настаните од богатото историско минато на Куманово и Кумановско во Народ-

ноослободителната војна и Револуција. Дел од презентираниите реферати на: д-р Орде Ивановски „Состојбата на револуционерното движење во Куманово и Кумановско пред Втората светска војна“, д-р Иван Катарџиев „Прилог кон проучување активноста на прогресивните сили во Куманово меѓу двете светски војни“; Михајло Мургаشانски „Студентската младина во Куманово спроти Втората светска војна до окупацијата на земјата“ како и рефератот на Ристо Бајалски „Секавања за дејноста на Панче Пешев во периодот 1935—1937 година“ во својата основа ја обработуваа проблематиката на револуционерното движење во Куманово и Кумановско непосредно пред војната, третирајќи ги проблемите на општествено-економс-

ката и национално-политичката положба проследена со активноста на прогресивните сили-изразена преку работничката и студентската младина.

За настаните сврзани по окупацијата на земјата 1941—1942 година, покрај другото беа третирани и овие проблеми: активноста на партиската организација, дејноста на Месниот комитет, формирањето и работењето на партиската техника, активноста на СКОЈ како и формирањето и дејноста на партизанските одреди 1941 година. За понапред наведените проблеми поопсежно беше обработено во рефератите на: д-р Владо Ивановски „Состанокот на Месниот комитет на КПЈ за Куманово од април 1941 година“; Миодраг Арсовски „Акции на Кумановската партиска организација, организирани во периодот по нападот до воспоставувањето на бугарската окупаторска власт во Куманово“; д-р Миле Тодоровски „Формирање на големобугарски организации и друштва во Куманово во 1941—1942 година и нивниот неуспех“; Филамена Михајлова „Градската партиска конференција во Куманово — мај 1941 година“; д-р Боро Мокров „Агитационо-пропагандната активност на МК КПЈ за Куманово со посебен осврт на весникот „Дедо Иван“; Симо Младеновски „Формирањето и работата на партиската техника во Куманово 1941 година“; д-р Растислав Терзиовски „Штрајкот на учениците од Кумановската гимназија виден врз база на повеќе приложени архивски извори“; Дејан Алексиќ „Формирање

то на Воениот штаб и подготовките за вооружено востание во Куманово и Кумановско“; д-р Хранислав Ракиќ „Сарадња и партиске везе КПЈ Куманова са партиским организацијама КПЈ градова у Јужној Србији 1941—1942 године“; Салтир Пунтевски „Формирање и акции на Козјачкиот партизански одред“; проф. д-р Александар Христов „Судските процеси во Куманово и карактерот на бугарската окупација“; Јоско Илиевски „Партијата и СКОЈ по настаните од 11 Октомври 1941 година“; д-р Велимир Брезоски „Односот на организацијата на КПЈ во Куманово спрема некои политички и акциони ставови и настани од 1941 до мај 1942 година“; Јордан Цеков „Односот помеѓу ПК на КПЈ за Македонија и МК на КПЈ за Куманово поради различните ставови по однос на политиката на ЦК на КПЈ за вооружена борба против фашистичките окупатори од крајот на 1941 година до крајот на март 1943 год.“; Боро Митровски „Куманово и Кумановско во 1941 и 1942 година низ германската документација“ како и рефератите на другите учесници на симпозиумот.

Базирајќи се на архивска документација, референтите изнесоа сосема нови сознанија и прашања кои треба да послужат како поттик за понатамошно систематско проучување и расветлување на историските настани на Куманово и Кумановско во текот на Народноослободителната војна и Револуцијата. Недоволно проучените настани во рамките на Кумановската партиска организација, кои на овој научен со-

бир беа расветлени, претставува огромен придонес за нашата научна и поширока општествена јавност.

На крајот од тридневната работа на научниот собир „Куманово и Кумановско во НОВ 1941 — 1942 година“, претседателот на Организациониот одбор Мара Нацева во завршниот збор што го даде беше констатирано дека во

Куманово и Кумановско во овој период постоеше бројна и добро организирана партиска организација, која уште од првите денови на окупацијата пристапи кон организирање на вооружено востание во овој крај, во кое секако посебно место најдоа комунистите и работничката класа.

Ѓорѓи ЧАКАРЈАНЕВСКИ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАБОТАТА НА СЕКЦИЈАТА ЗА ИСТОРИЈА НА СЕДМИТЕ ЈАНУАРСКИ СРЕДБИ НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ

Седмите јануарски средби на просветните работници, годинава се одржаа во Струга. По бројот на учесниците, организацијата и квалитетот на програмата, истите ги надминаа сите очекувања.

Во рамките на програмата, меѓу другите, работеше и историската секција. На нејзината седница на која присуствуваа и претставници на Катедрата по историја, Институтот за национална историја и Здружението на историчарите беа потенцирани повеќе прашања. Меѓу прашањата, посебно внимание заслужуваат следните: 1. Координирана и перманентна соработка на Катедрата, Институтот и Здружението, 2. Проблемот на учебниците и помошната литература, 3. Стручно-то усовршување на наставниците, 4. Студиите на Втор и Трет степен и сл.

По однос на координираната и перманентната соработка на Институтот, Катедрата и Здружението се наметна потребата од поредовна и посигурна соработка. Во дискусијата, меѓу друго-

то, беше речено дека Институтот секоја учебна година, со циркуларно писмо ќе ги известува Основните училишта, и Насоченото средно образование, со најновите изданија и наслови во соодветната година, а Гласникот и другите изданија да го најдат своето место во училишните библиотеки. Беше нагласено и тоа дека Катедрата преку списанието „Историја“ треба да дава редовни информации за достигнувањата во историската наука.

Според она што го покажала праксата, беше истакнато дека стручно и перманентно усовршување на наставниците е неопходно а Катедрата за Историја и Републичкиот завод за образование и воспитување да продолжат со меѓусебната соработка за организирано програмирање. Стручното усовршување да се води континуирано, а за посетителите да се води грижлива евиденција. Беше речено дека семинарите треба да се одвиваат во два дела: теоретски и програмски дел, со тоа што на теоретс-